

Марија Леонтиќ
Звање: Доцент

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени		Поени
	Leontik, Marija (2014) Nazım Hikmet'in Sevdiği Kadınlar . BAL-TAM Türklük Bilgisi 20 (20). pp. 139-147. ISSN 1452-2179		3
	Leontik, Marija (2014) Помошниот глагол сум во македонскиот јазик и помошниот глагол i- во турскиот јазик . Филолошки студии, 2 (12). pp. 670-687. ISSN 18576060		3
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
	Leontik, Marija (2014) Модел на превод сконцентриран на преведувачот . Зборник на трудови од Меѓународната конференција за применете лингвистика: Практиката во јазикот, јазикот во практиката. pp. 317-325. ISSN 978-608-4506-34-8		2
	Leontik, Marija (2014) Original and translated poetry as a module for a dialogue among cultures . Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 1-2. pp. 762-766. ISSN 1857-923X		2
	Leontik, Marija (2014) Карактеристики на оригиналната и преведената книжевност за деца и младина . Огледало (221). pp. 3-5. ISSN 0351-2126		2
9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен		Поени
	Leontik, Marija (2014) Семантиката на турскиот суфикс -ли /-li/ (-li, -li, -lu, -lü) во турскиот и во македонскиот јазик . Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, УГД - Штип (5). pp. 53-62. ISSN 1857-7059		1

14.	Издаден учебник – 5 (пет) поени		Поени
	издадена скрипта – 2 (два) поени		
	Leontik, Marija (2014) <u>Temel Türkçe Dilbilgisi</u> . Marija Leontik, Skopje. ISBN 978-608-65464-4-1	5	
	Вкупно поени		18